



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	27.02. 2014 година ден месец година Свети Николе Број 3	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе

Се објавува Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе бр. 0701 – 198, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/2005; 137/2007; 151/2007; 91/2009; 124/2010; 18/2011; 53/2011; 144/2012; 55/2013 и 163/2013), член 131 став 2 точка 3 од Законот за водите („Сл.весник на РМ” бр.87/08,6/09,161/09,83/10,51/11,44/12, 23/13 и 163/13) и член 84 од Статутот на Општина Свети Николе („Сл.гласник на Општина Свети Николе” бр.01/06) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА

за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе-град

Член 1

Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотекот река Мавровица заради заштита и одржување на речното корито и бреговите на водотекот.

Член 2

Ширината на крајбрежниот појас на водотекот река Мавровица во град Свети Николе изнесува **6,0 метри**.

Пристапот до крајбрежниот појас на водотекот за спорт, рекреација и слични активности е слободен.

Одлуката ќе се применува при донесување, измена и дополнувања на урбанистички планови.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе, а ќе се применува по добивање на согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.

**Бр.0701-198
27.02.2014 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ- 2” нас,„Кумановски пат” град Свети Николе 2013-2018

Се објавува Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ- 2” нас,„Кумановски пат” град Свети Николе 2013-2018 бр. 0701 – 199, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/2
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко (Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 27.02.2014 година донесе:

О Д Л У К А

За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од

„МЗ- 2” нас.,„Кумановски пат” град Свети Николе 2013-2018

Чл.1

Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ-2” нас.,„Кумановски пат” , Свети Николе

Чл.2

Самиот опфат е помеѓу ул. „1 “ ул.,„2” и ул.,„3”.Истиот е со површина од 0.58 ха. со намена А1-семејно домување.

Чл.3

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како и одговорот на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од „МЗ-2” нас. „Кумановски пат” , Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот изработен од „Дизајн Центар Инжинеринг” дооел Кавадарци.

Чл.4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0701- 199
Претседател
27.02. 2014 година
Свети Николе

на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од нас.,„Бел Камен” „УБ11 и УБ 12” Свети Николе 2013-2018

Се објавува Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од нас.,„Бел Камен” „УБ11 и УБ 12” Свети Николе 2013-2018 бр. 0701 – 200, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213/3
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко (Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 27.02.2014 година донесе:

О Д Л У К А

За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од

Нас.,„Бел Камен” „УБ11 и УБ 12” Свети Николе 2013-2018

Чл.1

Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од нас.,„Бел Камен”,„УБ 11 и УБ12” , Свети Николе

Чл.2

Самиот опфат е помеѓу ул. „Септемвриска “ ул.,,1” и ул.,,Сутјеска” и ул.,,2”.Истиот е со површина од 1.20 ха. со намена А1-семејно домување,Б1-комерцијални и деловни намени,ДЗ спорт и рекреација и Е1 сообраќајна инфраструктура.

Чл.3

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како и одговорот на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од нас.Бел Камен „УБ 11 и УБ 12”, Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот изработен од,,Дизајн Центар Инжинеринг” дооел Кавадарци.

Чл.4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе

**Бр. 0701- 200
27.02. 2014 година
Свети Николе**

**Претседател
на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Никол „Индустриска зона - ЈУГ “

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Никол „Индустриска зона - ЈУГ “ бр. 0701 – 201, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213/4
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 став 1 и член 26 став 5 алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ,, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година донесе:

О Д Л У К А

За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе

„Индустриска зона - ЈУГ “

Член 1

Со оваа Одлука се пристапува кон изработка на Нацрт детален урбанистички план за дел од град Свети Николе „Индустриска зона - ЈУГ “ со плански опфат помеѓу ул. „Маршал Тито”,дел од регионален пат Р1204(Куманово- Свети Николе) , речно корито на река,„Свети Николска” и ул. „100,, , со површина од околу 40.0 ха и основна намена Г.

Член 2

Се задолжува подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за изработка на планска програма и детален урбанистички план за соодветната урбана единица, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа за понатамошна постапка.

Член 3

Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе споменатиот закон.

Член 4

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,,

Бр.0701-201
Николе

27.02.2014година

Свети Николе

Совет на Општина Свети

Претседател,

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП бр.1126/1 КО Преот Свети Николе

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП бр.1126/1 КО Преот Свети Николе бр. 0701 – 202, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213/5
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл.13 став 1 и чл.26 став 5 алинеја 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ((Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13,,), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година донесе:

О Д Л У К А

За пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП бр.1126/1 КО Преот Свети Николе

Член 1

Со оваа Одлука се пристапува кон изработка на Нацрт Урбанистички план вон населено место на дел од КП бр.1126/1 КО Преот ,Општина Свети Николе ,со површина од околу 15.0 ха и основна намена В2(болнички комплекс).

Член 2

Се задолжува подносителот на иницијативата да избере лиценцирана фирма за изработка на планска програма и урбанистички план вон населено место, и лиценцирана фирма за изработка на ажурирани геодетски подлоги како основа за понатамошна постапка.

Член 3

Сите трошкови поврзани со изготвување на целокупната документација и ангажман на стручни лица се на товар на подносителот на иницијативата согласно чл.17 став 7 од горе споменатиот закон.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0701- 202
27.02. 2014 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година

Се објавува Одлука за Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година бр. 0701 – 203, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213/6
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен Весник на РМ,, бр.66/04,55/07,145/10 и 136/11), а во согласност со Правилникот за содржината, постапката на водење на електронска евиденција на имиња на улици,плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти,броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар (Сл.Весникна РМ бр.152/07) и утврдената Листа за определување на имиња на улици,плоштади,мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Свети Николе, како и Одлука на Советот на Општина Свети Николе број 0701-518 од 11.06.2013 година Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следнава:

ОДЛУКА

За Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година

Член 1

Одлуката број **0701-518** од **11.06.2013** година се менува во член 1 став 1 точка 8 при што гласи:

- Името на улицата “Вељко Влаховиќ” се променува во “Филип Втори”

Член 2

Во сите други делови одлуката останува иста.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701-203
Николе**

Совет на Општина Свети

27.02.2014 година

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 31.12.2014 година

Се објавува Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 31.12.2014 година бр. 0701 – 204, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/7
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на чл. 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02, во врска со чл. 8 став 2 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти (Службен весник на РМ бр. 66/04, 55/07 145/10 и 136/11), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Член 1

Одлуката за определување имиња на улици во општина Свети Николе, донесена од Советот на општина Свети Николе на ден 31.01.2014 година под број 0701-124 **СЕ УКИНУВА.**

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе”

**Бр. 0701- 204
27.02. 2014 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе., бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година

Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година бр. 0701 – 205, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/8
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев. с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр. 61/2004 и 96/2004 и 22/2007) чен 43 до член 50 од Законот за буџети(“Службен весник на Р.М.” бр.64/05, 04/2008, 103/08,156/09,95/2010 и 180/11), Советот на Општината Свети Николе на седницата одржана на 27.02.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

**за измена и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година**

Член 16 алинеја 1 се менува и наместо„ врз основа на појдовен коефициент 1 кој изнесува од 25.726” се менува и гласи „коефициентот за градоначалникот изнесува 2,9, а основицата изнесува 25.726”

Член 16 алинеја 2 се надополнува и гласи :„ до 30.09.2014,а од 01.10.2014 до 31.12.2014 вредноста на бодот изнесува 77,5”

Во член 24 зборовите „Агенција за администрација” се заменува со„Министерство за информатичко општество и администрација”

Во член 27 став1 се надополнува„месечниот надоместок за присуство на седниците на советот изнесува 50% од просечната плата во Републиката исплатена во претходната година.”

**0701-205
27.02.2014год.
Свети Николе**

**Совет на општина Свети Николе,
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за разрешување и именување претставници од Општина Свети Николе за членови во Училишниот одбор на Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе

Се објавува Решение за разрешување и именување претставници од Општина Свети Николе за членови во Училишниот одбор на Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе бр. 0701 – 206, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/9
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование (“Службен весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 70/2006 година), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на - 27.02. 2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување претставници од Општина Свети Николе за членови во Училишниот одбор на Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе

1. Мирче Јосев и Ирена Сандевски се разрешуваат од претставници на Општина Свети Николе во Училишниот одбор на ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе.

1. За претставници од Општина Свети Николе за членови во Училишниот одбор на Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе се именуваат:

- Јорданче Петков и
- Дејан Јовев

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701 -206
27.02.2014 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решение за разрешување и именување на надворешни членови во
Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе**

Се објавува Решение за разрешување и именување на надворешни членови во Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе бр. 0701 – 207, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/10
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 27.02. 2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

**за разрешување и именување на надворешни членови во Управниот одбор на ЈКП
“Комуналец” Свети Николе**

1. Од должноста надворешен член на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе се разрешува:

- Гоче Иванов

2. За надворешни членови во Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе се именуваат:

- Слаѓана Димова

- Дарко Јованчев

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701-207
27.02. 2014 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Решение за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе

Се објавува Решение за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе бр. 0701 – 208, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/11
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), член 36 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 27.02. 2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе

1. Од должноста надворешен член во Надзорниот одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе, се разрешува:

- Делчо Динев

2. За надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе се именува :

- Весна Глигорова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701-208
27.02. 2014 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба 31.12.2013 година од Централна пописна комисија

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба 31.12.2013 година од Централна пописна комисија бр. 0701 – 209, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/12
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ “ бр 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на Седница одржана на ден 27.02.2014 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба 31.12.2013 година од Централна пописна комисија

1. Се усвојува Извештајот за извршениот редовен годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12. 2013 година од Централната пописна комисија.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе “.

**Бр. 0701-209
27.02.2014 год.
Свети Николе**

**Преседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (кумулативно) за квартал Четврти од 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 година

Се објавува Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (кумулативно) за квартал Четврти од 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 година бр. 0701 – 210, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

**Бр. 0801- 213/13
27.02. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Извештај за реализација на Општина Свети Николе
за четврт квартал за 2013 година

Се објавува Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четврт квартал за 2013 година бр. 0701 – 211, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213/14
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ЧЕТВРТ КВАРТАЛ
ЗА 2013 ГОДИНА

Општина Свети Николе во текот на четвртиот квартал од 01.01.2013 до 31.12.2013 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од **218.294.739,00 денари** или изразено во процент изнесува **93,19 %**, споредено план со реализација.

Основниот буџет на Општина Свети Николе има реализација од **67.585.077,00** денари или изразено во проценти изнесува **85,69%**. Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме дека четвртиот квартал од 2013 годината е на ниво кое би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано е дека општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите обврски кон коминтентите и се обидува да оствари максимално прибирање на приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од **67.585.077,00** денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од **65.060.245,00** и салдо на 31.12.2013 во износ од **2.524.832,00** денари.

Од севкупните расходи на ставките 401 и 402 кои се однесуваат за исплата на плата, надоместоци и придонеси има потрошено **21.761.821,00**, а остатокот на средства се за исплата на

обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведат максимална финансиска контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет.

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како реализација/план за овој четврт квартал од 2013 се добива следната слика на реализација на трошоци во основниот буџет:

- За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени **33,34%** од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е **96,60%**


- За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено трошок кој изразен во процент изнесува **0,55%** од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува **258.700,00** денари, а соодносот реализација/план е **44,37%**
- За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта) исплатени се **90,90%** од планираните трошоци или во денари изразено изнесува **9.701.052,00** денари, а во однос на вкупните трошоци е **14,91%**
- За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци изнесува **5.403.111,00** или **87,63%** од планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано е **8,30%**
- За поправки и одржување на моторни возила, поправка и замена на резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од **2.059.718,00** денари или во проценти **53,03%** од планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е **3,16%**
- За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени услуги кон општината, надомест за експропријација , исплата на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и печатење има реализирано **10,78%** од вкупните расходи, а реализирано во однос на планирано е **78,05%**
- За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници има издвоено средства во износ од **2.268.914,00** денари или **86,83%**, а во однос на вкупните расходи **3,48%**
- На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации, здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од невладин сектор има остварување во овој четврт квартал од годината во износ од **709.710,00** денари или изразено во проценти **64,90%**, а во однос на вкупните расходи е **1,09%**
- За разни трансфери има исплатено **1.788.562,00** денари и процентот изнесува **71,66%**, а во однос на вкупните расходи е **2,74%**
- Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и награда за новороденчиња изнесува **1.008.806,00** денари или тоа изразено во процент изнесува **96,08%**, а во однос на вкупните расходи е реализирано **1,55%**
- За купување на опрема и машини има исплатено износ **1.205.149,00** или **97,19%**, а во однос на вкупните расходи реализирано е **1,85%**



- За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во износ од **10.751.314,00** или процентуално изнесува **67,87%**, во однос на вкупните расходи реализацијата е **16,47%**

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на општина Свети Николе за четврт квартал за 2013 година. Можеме да констатираме дека имаме мошне добра реализација на приходите во процентуален износ од **85,69%**(однос помеѓу вкупно реализирани приходи и вкупно планирани приходи на основниот Буџет за 2013 година) и на расходите со максимално остварување од **82,49%**(однос помеѓу вкупно реализирани расходи и вкупно планирани расходи на основниот Буџет за 2013 година).

Во делот за намеските дотации вкупно планирани приходи се **137.875.480,00** денари, додека вкупно реализирани приходи се **137.900.485,00** денари, од кои може да се забележи дека реализираните приходи ги надминуваат планираните во износ од **25.005,00** денари или изразено во проценти тие го надминуваат планираното за **0,018%**. Динамиката на реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2013 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем које непосредно проблем на сите нас како општина. Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна на буџетските корисници. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските корисници изнесува **136.926.094,00** денари или изразено **99,24%** реализирано во однос на планирано.

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува **73,07** %. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво и се на многу на повисоко ниво на реализација споредено со претходната година .





Според погоре прикажаниот графikon може да се констатира дека Општина Свети Николе по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата за соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2013 година

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во четврти квартал за 2013

конто	Опис на приход	Планирано	Реализирано
711	Данок од доход, добивка и капитални добивки	1.525.000,00	1.423.304,00
713	Даноци на имот	15.430.000,00	13.097.712,00
717	Даноци на специфични услуги	23.666.000,00	21.171.673,00
718	Такси за користење или вршење на дејност	2.462.000,00	201.712,00
722	Такси и надоместоци	950.000,00	458.820,00
723	Административни такси и надоместоци	2.391.000,00	2.432.997,00
724	Други Владини услуги	40.500,00	38.000,00
725	Други неданочни приходи	1.623.500,00	1.082.511,00
741	Трансфери од други нивоа на власт	23.052.046,00	25.355.548,00
742	Донации од странство		84.291,00
731	Продажба на капитални средства	2.550.000,00	0,00
733	Продажба на земјиште и нематеријално вложување	5.180.435,00	2.238.509,00
	Вкупно	78.870.481,00	67.585.077,00

Бр.0701-211

Совет на Општина Свети Николе

27.02.2014 година

Претседател,

Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Предлог – Решение за именување на член во Управниот одбор на Општинската установа “Народен музеј” - Свети Николе

Се објавува Предлог – Решение за именување на член во Управниот одбор на Општинската установа “Народен музеј” - Свети Николе бр. 0701 – 212, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 27.02. 2014 година.

Бр. 0801- 213/15
27.02. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за музеите (“Службен весник на РМ” бр. 66/04), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 27.02. 2014 година донесе

РЕШЕНИЕ
за именување на член во Управниот одбор на Општинската установа
“Народен музеј” - Свети Николе

1. За член на Управниот одбор на Општинската установа “Народен музеј” Свети Николе се именува:

- Валентина Ташева

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701- 212
27.02. 2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на водотекот река МАВРОВИЦА во населено место Свети Николе – град	стр.1
2. Одлука За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ- 2” нас„Кумановски пат” град Свети Николе 2013-2018.	стр.3
3. Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од нас.„Бел Камен” „УБ11 и УБ 12” Свети Николе 2013-2018.	стр.4
4. Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Никол „Индустриска зона - ЈУГ “	стр.5
5. Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт УПВНМ за дел од КП бр.1126/1 КО Преот Свети Николе’	стр.6
6. Одлука за Изменување и дополнување на одлуката за промена на имиња на улици во Општина Свети Николе бр.0701-518 од 11.06.2013 година.	стр.7
7. Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-124 донесена на 31.12.2014 година	стр.8
8. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Свети Николе за 2014 година.	стр.9
9. Решение за разрешување и именување претставници од Општина Свети Николе за членови во Училишниот одбор на Општинско основно училиште ООУ “Кирил и Методиј “ Свети Николе.	стр.10
10. Решение за разрешување и именување на надворешни членови во Управниот одбор на ЈКП “Комуналец” Свети Николе.	стр.11
11. Решение за разрешување и именување на надворешен член во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” Свети Николе	стр.12
12. Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12. 2013 година;	стр.13
13. Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Четврти од 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 година.	стр.14
14. Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четврт квартал за 2013 година	стр.15
15. Решение за именување на член во Управниот одбор на Општинската установа “Народен музеј” - Свети Николе.	стр.20

Бр.0701- 214
27.02. 2014 година
Свети Николе

